

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 37

19 март 2012, понеделник

година LXVIII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1034. Одлука дополнување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес.....	2	1040. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – украсен камен гранит од лежиштето на локалитетот во атарот на с. Скочивар општина Бач, Битолско.....	4
1035. Одлука за едностран раскин на Договор за концесија за експлоатација на минералната суровина – глина и глинизиран шкрилец на локалитетот во атарот на с. Базерник, општина Сопотница.....	2	1041. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – андезит на локалитетот „с. Горно Трогирци“ општина Карбинци.	4
1036. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник од лежиштето на локалитетот во близина на с. Раштак, Скопско.....	2	1042. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бентонитска глина на локалитетот „с. Ранковце“ општина Ранковце.....	5
1037. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит од лежиштето на локалитетот “Сурун“ кај селата Дупјачани и Горно Село, општина Прилеп.....	3	1043. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – олово и цинк на локалитетот „Аниште“ општина Крива Паланка.....	5
1038. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – опалска бреча на локалитетот кај с. Белаковце општина Куманово.....	3	1044. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија -Скопје.....	5
1039. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Караула“ во атарот на с. Гермџијан, општина Новаци...	3	1045. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2012 година.....	6

	Стр.		Стр.
1046. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура.....	6	1048. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на град Скопје.....	7
1047. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово.....	7	1049. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	7
		1050. <b>Заклучок</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	8
		<b>Огласен дел</b> .....	1-136

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 1034.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 13.3.2012 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“-ВЕЛЕС

1. Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/11 и 102/11), во член 3 сврзникот "и" се брише, а по зборовите "Главен цевковод со делнични цевководи" точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: „и браните Лисиче 1 и Лисиче 2 и соодветните системи за наводнување“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-961/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

### 1035.

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГЛИНА И ГЛИНИЗИРАН ШКРИЛЕЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. БАЗЕРНИК, ОПШТИНА СОПОТНИЦА

1. Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – глина и глинизиран шкрилец на локалитетот во атарот на с. Базерник, општина Сопотница бр. 24-8238/1-Б од 10.10.2007 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот ДПТУ „СОКОЛ И ЕЛЕН“ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, заради немање побарувачка на пазарот од минералната сировина глина и глинизиран шкрилец.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – глина и глинизиран шкрилец на ДПТУ „СОКОЛ И ЕЛЕН“ ДООЕЛ увоз-извоз Битола на локалитетот кај с. Базерник, општина Сопотница бр. 19-6117/1 од 19.12.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/06).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1221/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

### 1036.

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. РАШТАК, СКОПСКО

1. Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник од лежиштето на локалитетот во близина на с.Раштак, Скопско, бр.24-4278/1 од 20.05.2008 година, еднострано се раскинува заради неплаќање на концесискиот надоместок од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – градежен камен – варовник на “ФОКУС МЕТАЛ“ ДОО Скопје, од лежиштето на локалитетот во близина на село Раштак, Скопско, бр. 23-3128/1 од 18.06.2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/02).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1368/1 13 март 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрески</b> , с.р.
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1037.**

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СУРУН“ КАЈ СЕЛАТА ДУПЈАЧАНИ И ГОРНО СЕЛО, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит од лежиштето на локалитетот “Сурун“ кај селата Дупјачани и Горно Село, општина Прилеп, бр.24-8586/1 од 24.10.2007 година, еднострано се раскинува заради неплаќање на концесијскиот надоместок од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – гранит на “МАКЕДОНСКИ КАМЕН“ - Прилеп од лежиштето на локалитетот “Сурун“ кај с.Дупјачани и Горно Село во атарот на општина Прилеп, бр. 23-3964/1 од 13.8.2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/02).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1370/1 13 март 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрески</b> , с.р.
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1038.**

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОПАЛСКА БРЕЧА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. БЕЛАКОВЦЕ ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – опалска бреча на локалитетот кај с.Белаковце општина Куманово, бр.24-5362/1 од 2.7.2008 година, еднострано се раскинува заради неплаќање на концесијскиот надоместок од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – опалска бреча на ДАФИЗО Стојан ДООЕЛ увоз-извоз, Куманово на локалитетот кај с.Бељаковце општина Куманово, бр. 23-1268/2 од 10.03.2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/03).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1371/1 13 март 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрески</b> , с.р.
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1039.**

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАРАУЛА“ ВО АТАРОТ НА С. ГЕРМИЈАН, ОПШТИНА НОВАЦИ**

1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Караула“ во атарот на с.Гермијан, општина Новаци, бр.24-3241/1 од 30.03.2011 година, еднострано се раскинува заради неплаќање на концесиониот надоместок од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1372/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1040.**

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – УКРАСЕН КАМЕН ГРАНИТ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. СКОЧИВАР ОПШТИНА БАЧ, БИТОЛСКО**

1. Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – украсен камен гранит од лежиштето на локалитетот во атарот на с.Скочивар општина Бач, Битолско, бр.24-4204/1 од 16.5.2008 година, еднострано се раскинува заради неплаќање на концесиониот надоместок од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – украсен камен гранит на “ГЕО-ИНЖЕНЕРИНГ 2002“ ДОО увоз-извоз Битола, од лежиштето на локалитетот с.Скочивир општина Бач, Битолско, бр. 23-3559/1 од 16.7.2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/02).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1373/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1041.**

Врз основа на член 18-а став (9) а во врска со член 20 точка 1 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНДЕЗИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ГОРНО ТРОГИРЦИ“ ОПШТИНА КАРБИНЦИ**

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална суровина – андезит на локалитетот „с. Горно Трогирци“ општина Карбинци бр.24-2560/1 од 19.03.2010 година, еднострано се раскинува заради што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – андезит на локалитетот „с. Горно Трогирци“ општина Карбинци бр. 19-6054/1 од 07.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1376/1 13 март 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1042.**

Врз основа на член 18-а став (9) а во врска со член 20 точка 1 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БЕНТОНИТСКА ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. РАНКОВЦЕ“ ОПШТИНА РАНКОВЦЕ**

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална сировина – бентонитска глина на локалитетот „с. Ранковце“ општина Ранковце бр. 24-2563/1 од 19.03.2010 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бентонитска глина на локалитетот „с. Ранковце“ општина Ранковце бр. 19-6048/1 од 07.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/2009).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1378/1 13 март 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1043.**

Врз основа на член 18-а став (9) а во врска со член 20 точка 1 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОЛОВО И ЦИНК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АНИШТЕ“ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини – олово и цинк на локалитетот „Аниште“ општина Крива Паланка бр.24-3480/1 од 15.04.2010 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – олово и цинк на локалитетот „Аниште“ општина Крива Паланка бр.19-6084/1 од 07.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/2009).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1381/1 13 март 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1044.**

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА -СКОПЈЕ

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари:

Назив на апарат	Количина
BN Проспек Комплетно автоматизиран нефелометар	1
Rapid Point 405 Автоматски гасен анализатор со ацидобазен статус	1
Clinitek Atlas Комплетно автоматизиран анализатор на урина	1

##### Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника за Клиничка биохемија-Скопје, без надомест.

##### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за Клиничка биохемија-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1397/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1045.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/96 и 16/97) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/20, 12/03, 55/20, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13. 3.2012 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2012 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2012 година започнува на 25 март во 02h 00min 00s така што со поместување за еден час напред времето во 02h 00 min 00 s се смета како 03h 00min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2012 година се завршува на 28 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s.

3. Часот кој на 28 октомври 2012 година, поради поместувањето за еден час наназад се појавува двапати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1451/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1046.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

##### Член 1

Со оваа Одлука на Министерството за култура му се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – двор со површина од 441 м<sup>2</sup>, земјиште под зграда со површина од 611 м<sup>2</sup> и објект зграда бр.1, подрум со површина од 125 м<sup>2</sup>, приземје со површина од 200 м<sup>2</sup> и кат 1 со површина од 866 м<sup>2</sup>, лоцирани на ул. Кирил и Методиј, КП бр.18419, КО Куманово, запишани во Имотен лист бр. 15118, сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1467/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

## 1047.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ ОД КУМАНОВО**

## Член 1

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на недвижни ствари – двор со површина од 441 м<sup>2</sup>, земјиште под зграда со површина од 611 м<sup>2</sup> и објект зграда бр.1, подрум со површина од 125 м<sup>2</sup>, приземје со површина од 200 м<sup>2</sup> и кат 1 со површина од 866 м<sup>2</sup>, лоцирани на ул. „Кирил и Методиј“, КП бр.18419, КО Куманово, запишани во Имотен лист бр. 15118, сопственост на Република Македонија.

## Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово.

## Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1467/2  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

## 1048.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики :

Опис на движните ствари	Количина	Вредност за еден	Вкупна вредност (денари)
гулаби	50	100,00 денари	5.000,00

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на град Скопје.

## Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1550/1  
13 март 2012 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## 1049.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 135/2011 и Одлука на Уставен суд на Република Македонија од 28.11.2007 година „Службен весник на РМ“ број 146/2007), постапувајќи по Барање број УП1 08-16 од 21.2.2012 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.3.2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на лицето Васко Митев, дипломиран економист од Скопје, за Извршен директор на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 16 (ДТЦ Паломо Бјанка мезанин локал 1) Скопје, Република Македонија.

2. Согласноста за именување на Васко Митев за Извршен директор на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје се дава за период од четири години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката од 02.03.2012 година донесена од Одборот на директори на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Васко Митев од функцијата Извршен директор на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-16      Комисија за хартии од вредност  
12 март 2012 година      на Република Македонија,  
Скопје      Претседател,  
                                         **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**1050.**

Врз основа на член 1 став 2 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010 и бр. 135/2011), а во врска со член 222 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на ден 12.3.2012 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

1. Во точка 1 од Решението УП 1 број 07-7 од 10.2.2012 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија се врши исправка, при што бројот „3.000“ се заменува со бројот „300“.

2. Во образложението на Решението УП 1 број 07-7 од 10.2.2012 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на третата страна се врши исправка, при што бројот „3.000“ се заменува со бројот „300“.

3. Овој заклучок произведува правно дејство од денот од кој произведува правно дејство Решението УП 1 број 07-7 од 10.2.2012 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија што се исправа.

4. Овој заклучок ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 07-7      Комисија за хартии од вредност  
12 март 2012 година      на Република Македонија,  
Скопје      Претседател,  
                                         **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**



*Службен весник*  
на Република Македонија



**Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје**  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012037